

ЕВРОПРЕТСТАВНИ СО ОТВОРЕНИ 3 БЕНЧМАРКОВИ

Доколку минатата година рацрана на македонската внатрешна политика беше исклучениот дијалог на релација власт-опозиција, односно ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, овој пат промената се бележи во некомуникацијата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, бидејќи сега ДУИ е на власт. Со ДУИ како владејачка партија нема веќе тепачки, тропане по масите во Собранието или, пак, илјадници хартии полни со амандмани. Нема ниту маратонски седници за дебати, со само една точка на дневен ред. Овој пат нема кој тоа да го прави. ДУИ е во власта, а СДСМ речиси надвор од Собранието, соочена со купишта внатрешпартиски и претседателски проблеми. Арно ама, тоа е проблем за Европа. За нив е проблем доколку законите се носат без дебата, во која ќе бидат вклучени опозиционерите. Или, поточно ако се носат закони во кои не зела учество експертската јавност.

Зад жестоката критика на Фуере, од авион можеше да се забележи, беше намерата на европретставникот да ја опомене Владата дека за евентуално негативниот извештај, кој ќе пристигне од Европската комисија, не смее да ја обвини Грција. Иако Владата на Република Македонија ниту, пак, било кој нејзин претставник не се обидел да се затскрие зад проблемот со Грција, сепак се чини дека Европа сака да биде сосема јасна кога говори за напредокот на Македонија на патот кон Унијата. Дали на овој начин се сака да ѝ се даде легитимитет на опозицијата во нејзините ставови и критики кон Владата или, пак, да се одбрани членка на Европа, наскоро ќе биде познато. Но, доколку се суди според излагањето на Ерван Фуере и на францускиот амбасадор Валеро, може да се заклучи дека всушност нивниот став беше одговор на пораките на премиерот Никола Груевски, искажани на плоштадот "Македонија" на денот на независноста на Република Македонија.



ЗНАЕМЕ ЛИ ТОЧНО ШТО СЕ КРИЕ ВО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕТО НА ФУЕРЕ

Народот е средство преку кое политичарите доаѓаат до својата цел! Народот е мостот преку кој политичарите го градат своето царство! Народот е името во кое се колнат политичарите, особено пред и за време на изборната кампања! Народот е скалилото со кое политичарите се искачуваат до врвот! Народот е легитимацијата за постоењето на политичарите! Но, дали народот е глупав? Дали некој се обидува да ја намали неговата интелигенција? Дали успева во тоа? Дали некој си поигрува со неговата доверба и чувства? Дали и македонскиот народ спаѓа во оваа категоризација? Бидејќи сите ние сме македонски граѓани, веројатно не можеме да бидеме до крај објективни и точно да одговориме на овие прашања. Но, затоа на нив може да одговори некој од надвор, кој веројатно (би требало) реално ја согледава комплетната ситуација во земјата, вклучувајќи го и однесувањето и размислувањето на македонскиот народ.

Токму тоа и се случи. Одговорот на ова прашање пристигна од претставникот на Европската унија во Република Македонија, Ерван Фуере, кој пренесувајќи им порака на македонските по-

литичари, многу јасно и недвосмислено соопшти "македонските граѓани не се глупави". Иако оваа изјава беше наменета за дел од македонскиот државно-политички естаблишмент кој, според Фуере, се обидува да ја лаже јавноста, сепак во најмала рака претставува потврда за високата демократска свест на македонските граѓани. Но, дали оваа порака или, пак, силен прекор, како што ја толкуваат некои функционери, навистина пристигна до вистинската адреса? Дали овој пат политичарите се "фатени на дело" и јавно опоменати од меѓународната заедница? Епилогот допрва ќе го видиме. Но, едно е сосема јасно. Фуере во земјава е личност која ги пренесува ставовите на Европската унија.

Овој негативен наплив на емоции од страна на европретставникот Ерван Фуере единствено може да се толкува како увертира на она што ѝ следува на Република Македонија. Пред сè, мислам на извештајот кој се пишува во Европската комисија, но и на натамошната политика на Европа кон Македонија, вклучувајќи и кон прашањето за името, кое полека почнува да зоврива.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

ИЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА АКАНИ МЕЃУ ТЕ И ИМЕТО!

ГОСПОДА, ЗНАЕМЕ ДЕКА НЕ СМЕ ГЛУПАВИ!

Оценката на Фуере, која беше поткрепена и од амбасадорот на Република Франција во Македонија, Валеро, дека Македонија бележи сериозен застој на патот кон Европската унија, полека веќе ги дава контурите на извештајот кој го очекуваме за помалку од два месеца. Имено, не може да биде случајност неколку пати потенцираниот факт за лошо спроведени парламентарни избори, како и, според двајцата дипломати, неисполнувањето на конкретните задачи, кои Европа ѝ ги додели на Република Македонија. Неспорно е дека и Фуере и Валеро го пофалија Министерството за внатрешни работи за спроведувањето на реформите во полицијата, како и дел од ангажманот кој Министерството за правда го презентираше во борбата со корупцијата и криминалот во текот на изминатата година. Но, исто така, факт е дека и двајцата дадоа сериозни забелешки за политичката клима во земјава која, според нив, апсолутно не кореспондира со онаа во европските земји.

Имено, најголемите забелешки и овој пат беа дадени за политичкиот дијалог со мала промена на партнерите. Доколку минатата година рак-рана на македонската внатрешна политика беше исклучениот дијалог на релација власт-опозиција, односно ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, овој пат промена се бележи во некомуникацијата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, бидејќи ДУИ сега е на власт. Со ДУИ како владејачка партија веќе нема тепачки, тропане по масите во Собранието или, пак, илјадници хартии полни

со амандмани. Нема ниту маратонски седници за дебати, со само една точка на дневен ред. Овој пат нема кој тоа да го прави. ДУИ е во власта, а СДСМ речиси надвор од Собранието, соочена со купишта внатрешни и претседателски проблеми. Арно ама, тоа е проблем за Европа. За нив е проблем доколку законите се носат без дебата, во која ќе бидат вклучени опозиционерите. Или поточно ако се носат закони, во кои не зела учество експертската јавност.

И не само тоа. За Европа се проблем и останатите таканаречени бенчмаркови кои, според оценката на двајцата дипломати, Македонија не успеала да ги исполни, како резултат на лошо избраниот тајминг за одржување на времените парламентарни избори. За разлика од нив, Владата на Република Македонија тврди дека од зададените задачи исполнила седумдесет и пет проценти, додека останатите дваесет и пет се во фаза на исполнување.

ПОСЛЕДЕН КРУГ ЗА ИМЕТО!

Зад жестоката критика на Фуере за незавршените задачи од страна на Македонија всушност стои нешто сосема друго. Од авион може да се забележи дека намерата на европретставникот беше евентуално да ја надитри Владата на Република Македонија, односно да ја опомене дека за евентуално негативниот извештај, кој ќе пристигне од Европската комисија, не смее да ја обвини Грција, односно да го поврзува проблемот кој го имаме со нашиот ју-

жен сосед, со домашната задача зададена од Европа. Иако Владата на Република Македонија ниту, пак, било кој нејзин претставник не се обидел да се затскрие зад проблемот со Грција, сепак се чини дека Европа сака да биде сосема јасна кога говори за напредокот на Република Македонија на патот кон Унијата, при тоа одделувајќи ги преговорите за името, од случувањата на домашната политичка сцена. Што е во најмала рака нелогично, бидејќи од сите страни добиваме абери дека проблемот со името е нашата рампа за влез во НАТО и во ЕУ.

Дали на овој начин се сака да ѝ се даде легитимитет на опозицијата во нејзините ставови и критики кон Владата или, пак, да се одбрани членка на Европа, наскоро ќе биде познато. Но, доколку се суди според излагањето на Ерван Фуере и на францускиот амбасадор Валеро, може да се заклучи дека всушност нивниот став беше одговор на пораките на премиерот Никола Груевски, искажани на плоштадот "Македонија", на денот на независноста на Републиката. Дали ова е уште еден силен притисок врз Македонија во пресрет на можеби конечните преговори со Грција? Дали на овој начин Европа ѝ соопштува на Македонија дека го трча последниот круг? Односно дека токму поради него, во движење има намера да стави речиси сè? Сè заличува на нешто такво!

Решавањето на спорот кој го имаме со Република Грција за нашето уставно име влегува во завршна фаза. Таков мирис навестува последната средба во Њујорк меѓу медијаторот Нимиц и двајцата преговарачи Василакис и Димитров. Иако ниту од претставникот на Обединетите нации ниту пак, од македонскиот или од грчкиот преговарач, не слушнавме конкретен предлог или, пак, база за решение. Сепак, понудениот сет мерки, кој засега е таен, се чини дека би можел да биде зачеток на конечната разврска на овој мачен и долг заплеткан јазол.



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii
od 900 до 2100

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO

VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0781 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenbourg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA



70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH